



Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков 2, Скопје, Република Македонија
Тел.: + 389 02 3 235-400; Факс: + 389 02 3235-500
e-mail: manu@manu.edu.mk

арх. бр. 03-432/2
11.2.2019 година

ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ
[преку ЕСЈН со е-аукција]

ОГЛАС БР. 5/2019

Сервисирање возила, технички преглед и осигурување возила при регистрација и набавка на пнеvmатици и вулканизерски услуги

Скопје, февруари.2019 година

Инструкции за понудувачите

1.1. Договорен орган

Македонската академија на науките и уметностите, со адреса бул. Крсте Мисирков, бр. 2, Скопје, телефон за контакт: 3235-400, факс: 3235 500, e-mail: manu@manu.edu.mk, лице за контакт: Блажо Вујовиќ, e-mail: badi@manu.edu.mk

1.2. Предмет на договорот за јавна набавка

1.2.1. Предмет на договорот за јавна набавка е **Сервисирање возила, технички преглед и осигурување возила при регистрација и набавка на пневматици и вулканизерски услуги.** Детален опис на предметот на договорот е даден во техничките спецификации во прилог на оваа тендерска документација.

1.2.2. Предметот на договорот е делив на 5 делови:

дел 1: Сервисирање на Мерцедес - 2 возила,
дел 2: Сервисирање на Фолксваген - 1 возило,
дел 3: Задолжително осигурување на патнички моторни возила од авто-одговорност за штети причинети на трети лица, за штети причинети на патниците во возилото, кршење на стакло во возилото и зелен картон,
дел 4: Набавка на пневматици,
дел 5: Технички преглед за регистрација на патнички моторни возила.

Предметот на договорот е делив на делови како што е дефинирано во техничките спецификации. Економскиот оператор може да даде понуда за еден, повеќе или за сите делови од предметот на договорот за јавна набавка. Економскиот оператор не може да ги дели составните елементи на поединечниот дел. За секој поединечен дел од предметот на договорот ќе се спроведе посебна електронска аукција преку електронскиот систем за јавни набавки (<https://www.e-nabavki.gov.mk>).

Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во постапката со барање за прибирање на понуди.

- Предмет на електронска аукција за дел 1, 2 и 4 од предметот на набавката ќе биде вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ. Понудената цена треба да ги вклучува и увозните царини доколку ги има, а истите треба да бидат искажани и посебно.
- Предмет на електронска аукција за дел 3 - ќе биде вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, **без цената за Зелен картон, која ќе биде изразена во посебна табела, од причина што истата е фиксно увршена согласно Одлука на Влада за висината на дополнителната премија за издавање на меѓународни зелени карти, бр. 42 - 6203/1 од 16.06.2015 година.** Цената за автомобилската одговорност треба да е со максимално намалена премија согласно со член 8 од Тарифата на премии за осигурување на сопствениците на моторни возила од одговорност за штети предизвикани на трети лица донесена од Влада на РМ - Комисија за осигурување од автомобилска одговорност од мај 2006 година.
- Предмет на електронската аукција за дел 5 ќе биде вкупната цена без ДДВ на техничкиот преглед без јавните давачки (износот на јавните давачки ќе биде искажан посебно во колона “јавни давачки” и не е предмет на електронската аукција).

1.3. Вредност на понудата

Проценетата вредност на предметната набавка за период од 1 (една) година без вклучен ДДВ изнесува 350.000 денари, односно 360.962 денари со вклучен ДДВ од 18 %.

Поединечно по делови е следнава проценета вредност:

- за дел 1 – Сервисирање на Мерцедес - 2 возила: 155.000 денари без ДДВ, односно 182.900 денари со вклучен ДДВ;
- за дел 2 – Сервисирање на Фолксваген - 1 возило: 92.000 денари без ДДВ, односно 108.560 денари со

вклучен ДДВ.

- за дел 3: Задолжително осигурување на патнички моторни возила од авто-одговорност за штети причинети на трети лица, за штети причинети на патниците во возилото, кршење на стакло во возилото и зелен картон: 44.100 денари без ДДВ;

- за дел 4: Набавка на пневматици: 54.900 денари без ДДВ односно 64.782 денари со вклучен ДДВ;

- за дел 5: Технички преглед за регистрација на патнички моторни возила: 4.000 денари без ДДВ односно 4.720 денари со вклучен ДДВ;

1.4. Начин и рок на извршување на услугата

1.4.1 Предметната набавка ќе се извршува во период од 1 (една) година од денот на склучување на договорот со избраниот носител на набавка, според потребите и на барање на договорниот орган.

- 1.4.2 Рокови за извршување на услугата-предмет на набавка

1.4.2.1. **За дел 1:** За сервисирање и тековно одржување 24 часа по приемот на возилото, а доколку се работи за посложени зафати (интервенции) каде треба да се набават резервни делови максимален рок на извршување е 7 дена. Договорниот орган на електронската пошта на носителот на набавката доставува известување дека возилото доаѓа на сервис. По извршена дијагностика, Носителот на набавката доставува понуда што треба да се сервисира и по добиена согласност од страна на Договорниот орган пристапува кон сервисирањето. За оваа намена се користат образците 6/ 7, прилози кон оваа тендерска документација.

1.4.2.2. **За дел 2:** За сервисирање и тековно одржување - 24 часа по приемот на возилото, а доколку се работи за посложени зафати (интервенции) каде треба да се набават резервни делови максимален рок на извршување е 7 дена. Договорниот орган на електронската пошта на носителот на набавката доставува известување дека возилото доаѓа на сервис. По извршена дијагностика, Носителот на набавката доставува понуда што треба да се сервисира и по добиена согласност од страна на Договорниот орган пристапува кон сервисирањето. За оваа намена се користат образците 6/ 7, прилози кон оваа тендерска документација.

1.4.2.3 **За дел 3:** Носителот на набавката е должен предметот на договорот да го извршува на следниов начин: избраниот економски оператор е должен полисите за осигурување да ги доставува до овластеното лице кај договорниот орган во просториите на договорниот орган по динамика која ја одредува договорниот орган, а во согласност со роковите за истекување на регистрацијата на возилата.
- да го извршува во рок од 1 (еден) ден.
- за потребите на ДО избраниот носител на набавка треба да издава и зелен картон, во текот на важење на договорот.

1.4.2.3. 1 Начин и рок на исплата на штети

Носителот на набавката е должен осигурената сума по настанатите штети да ја исплати на осигурениците најрано во рок од 1 (еден) работен ден од моментот на ликвидирање на штетата, во целосен износ без оглед на наплатата на премијата од страна на договорниот орган. Секоја понуда која содржи рок на исплата на штети поинаков од тој утврден во оваа точка ќе се смета за неприфатлива и како таква ќе биде одбиена од страна на комисијата за јавни набавки

1.4.2.3.2 Рок за проценка на штета

Носителот на набавка е должен да изврши проценка на штетата во ток од 24 (дваесет и четири) часа од моментот на пријавување на штетен настан.

1.4.2.4: **За дел 4:** За мesteње на новите пневматици на возилото, носителот на набавката ќе ја изврши потребната работа во рок од 1 час по приемот на возилото во сервисот, а по претходна најава на неговата електронска пошта.

1.4.2.5 **За дел 5:** Носителот на набавката е должен предметот на договорот да го изврши сукцесивно во текот на траење на договорот по укажана потреба од договорниот орган на територијата на град Скопје. Носителот на набавката се обврзува да го превземе возилото веднаш штом возилото е однесено во сервисот.

1.5. Разлики во цена (корекција на цени)

Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

Доколку (согласно законот) дојде до измена на износот на јавните давачки во текот на реализацијата на договорот (во однос на сумата на која е склучен договорот) економскиот оператор е должен тоа по писмен пат да го му го образложи на Договорниот орган.

1.6. Начин на плаќање

За дел 1, 2, 4 и 5: Носителот на набавката ќе достави фактура по извршената услуга, кон која треба да биде приложена уредно потпишана испратница за извршената услуга.

Фактурата која е издадена треба да е во согласност со член 53 од Законот за данокот на додадена вредност.

Договорниот орган плаќањето на фактурите ќе го изврши во согласност со член 6 од Законот за финансиска дисциплина.

За дел 3 се предвидува следниов начин на плаќање: плаќањето на премијата и надоместокот за зелен картон да се врши во рок од 30 дена по извршеното осигурување, односно издавање на полиса и зелен картон и доставување на фактура. Начинот на плаќање е задолжителен. Секоја понуда која содржи начин на плаќање поинаков од оној утврден во оваа точка ќе се смета за неприфатлива и како таква ќе биде одбиена од страна на комисијата за јавни набавки.

1.7. Право на учество

1.7.1. Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца, како и економскиот оператор кој претставува поврзано друштво со економскиот оператор кој има негативна референца, нема право на учество.

1.7.2. Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице - понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка.

1.7.3. Право да достави понуда има и група на понудувачи без обврска за здружување во соодветна правна форма. Договорниот орган нема да бара од групата на понудувачи да се здружи во посебна правна форма доколку истата биде избрана за носител на набавката.

1.7.4. Составен дел од групната понуда е договор за поднесување групна понуда со кој членовите во групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка. Овој договор потребно е да ги содржи следниве податоци: членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува групата, членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише договорот за јавна набавка, членот на групата кој ќе ја издаде фактурата и сметка на која ќе се вршат плаќањата, краток опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори за извршување на договорот.

1.7.5. Сите членови на групата на понудувачи се поединечно и солидарно одговорни пред договорниот орган за извршување на своите обврски. Договорниот орган ќе комуницира со претставникот на групата на понудувачи.

Напомена: Во моментот на поднесување на групна понуда, носителот на групата треба да биде регистриран на Електронскиот систем за јавни набавки.¹

Носителот на групата задолжително ги потпишува со дигитален сертификат: понудата, потребните изјави и целокупната документација која самиот ја изготвува и потпишува. Доколку членовите на групата не поседуваат дигитален сертификат, потребните изјави и документацијата која тие ја

¹ Доколку е потребно да се издаде негативна референца на групата понудувачи а некој од членовите на групата не е регистриран на ЕСЈН, договорниот орган ќе ја објави негативната референца за сите членови на групата, при што нерегистрираните претходно ќе ги регистрира на ЕСЈН врз основа на доставените податоци од понудата.

изготвуваат и потпишуваат може да биде своерачно потпишана и доставена во скенирана електронска форма.

1.7.6. Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на договор за јавна набавка може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако економскиот оператор: учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда или учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда.

1.7.7. Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една понуда.

1.7.8. Доколку економската и финансиската состојба, односно техничката или професионалната способност е поддржана од друг субјект, понудувачот е должен поддршката да ја докаже со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање соодветните финансиски средства, односно соодветните технички или професионални ресурси (член 151 и член 154 од законот)

1.7.9. Понудувачот може да ангажира подизведувачи. Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

1.7.10. Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за доделување на договорот.

2. Критериуми за утврдување на способност на понудувачите

За да учествуваат во постапката за доделување на договор, понудувачите мора да ги исполнуваат следниве критериуми за утврдување на нивната способност:

2.1. Лична состојба

- во последните 5 години, на понудувачот да не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- понудувачот да не е во постапка за стечај или во постапка за ликвидација;
- понудувачот да нема неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки, освен ако на економскиот оператор му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа
- на понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност, и
- понудувачот е должен да дава точни податоци и да ги доставува податоците што ги бара договорниот орган.

2.1.1 За докажување на личната состојба:

Понудувачот го потврдува исполнувањето на критериумите за утврдување на личната состојба со изјава која ја доставува во прилог на својата понуда.

Исполнетоста на останатите критериуми за утврдување на способност, понудувачот ја докажува со доставување на потребната документација утврдена во овој дел од тендерската документација:

- изјава на понудувачот дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност и
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

Понудувачот за докажување на својата лична состојба поднесува изјава дека ги исполнува предвидените критериуми за утврдување на личната состојба, која е дадена во прилог на оваа тендерска документација.

Комисијата ќе побара само од понудувачот чија понуда е утврдена за најповолна да ги достави потребните документи за личната состојба. Документите од точка 2.1.1 не смеат да бидат постари од 6 месеци од датумот определен како краен рок за поднесување на понуди. Ако договорниот орган се сомнева во документите за утврдување на личната состојба на понудувачот, тој го задржува правото да побара информации директно од надлежните органи кои ги издале документите за утврдување на личната состојба.

Комисијата ќе прифати документи за утврдување на личната состојба кои се издадени и по денот на јавното отворање на понудите, но не подоцна од денот на донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда. Ако економскиот оператор не ги достави бараните документи во утврдениот рок од страна на комисијата за јавна набавка, или истите се невалидни или несоодветни за утврдување на личната состојба, ќе се смета дека понудувачот ја повлекол својата понуда што резултира со издавање негативна референца, а комисијата за јавна набавка ќе го покани наредниот рангиран економски оператор или ќе даде предлог за поништување на постапката.

Изјавата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски потпишана со користење на дигитален сертификат од одговорното лице или овластениот потписник на економскиот оператор.

Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во Прилог 2 од “Прирачник за користење на ЕСЈН“ објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот "Економски оператори".

За да се избегнат технички пропусти при утврдување на валидноста на сертификатот, препорачливо е економскиот оператор во понудата да наведе со кој софтверски пакет (Microsoft Office 2003, 2007, 2010, OpenOffice итн.) се потпишани документите.

2.2. Способност за вршење на професионална дејност

Понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

2.2.1 За докажување на способноста за вршење на професионална дејност

- За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави со својата понуда **документ за регистрирана дејност** како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

- за Дел 3 треба да достави **Дозвола за вршење на работи на осигурување согласно Законот за супервизија на осигурување,**

- за Дел 5 треба да достави **Решение за овластување за вршење технички преглед на моторни возила издадено од Министерството за внатрешни работи согласно Законот за возила.**

2.3. При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста на економскиот оператор и при евалуација на понудата, комисијата преку ЕСЈН задолжително ќе побара од понудувачите да ги појаснат или дополнат документите за утврдување способност во рок од пет работни дена од крајниот рок за поднесување на понудите.

Економскиот оператор преку ЕСЈН, го прикачува документот со појаснување или дополнување во делот "Појаснување/Дополнување на поднесени документи", во рок од 3 дена денот на приемот на барањето од страна на понудувачот.

2.4. Во случај на група економски оператори, сите членови на групата поединечно ја докажуваат својата лична состојба и способноста за вршење професионална дејност.

Ако економски оператори поднесат групна понуда, економската и финансиската состојба, како и техничката и професионалната способност се докажува со земање предвид на ресурсите на сите членови во групата

2.5 Техничка или професионална способност

2.5.1 Минимална опременост за сервисот за дел 1 и дел 2:

- Извршителот мора да поседува објект (сервис), со доказ за сопственост или склучен договор за закуп на објект (сервис) или подизведувачи со меѓусебен уреден и валиден договор за времетраење на договорот.
- Извршителот треба во сервисот да има вработено најмалку 2 лиценцирани автомеханичари, за што приложува доказ – Листа на вработени издадена од Агенцијата за вработување на Р. Македонија.
- Извршителот мора да поседува најмалку 2 столбни дигалки за возила со носивост до 3,5 т. или треба да поседува 2 работни канала, уредно евидентирани во пописна листа на основни средства.
- Извршителот да поседува компјутерска дијагностика за дефектажа и обучен персонал на ваков вид возила, доказ пописна листа на основни средства и сертификати од обука на вработени по сервис.
- Професионален алат за отклонување на секаков вид дефекти.
- Лимаро фарбарска работилница (или подизведувач со меѓусебен уреден и валиден договор)

2.5.2. Критериуми за утврдување на техничката или професионалната способност на понудувачот за дел 5:

Економскиот оператор треба да располага со станица за технички преглед на возила лоцирана во Град Скопје.

2.5.3 За докажување на минималната опременост на сервисот (дел 1 и 2), економскиот оператор ги доставува следните документи:

- Доставува доказ за сопственост на објект (сервис) или копија од склучен договор за закуп на објект (сервис) или подизведувачи со меѓусебен уреден и валиден договор за времетраење на договорот.
- Приложува доказ – Листа на вработени лиценцирани автомеханичари - издадена од Агенцијата за вработување на Р. Македонија.
- Доставува пописна листа на основни средства (за најмалку 2 столбни дигалки за возила со носивост од 3,5 т или 2 работни канала; професионален алат за отклонување на секаков вид дефекти
- Сертификати од обука на вработени.
- Доказ/Изјава дека има лимаро фарбарска работилница или меѓусебен уреден и валиден договор со подизведувач

2.5.4 За докажување на минималната критериуми за дел 5, економскиот оператор ги доставува следните документи:

Изјава дека располага со станица за технички преглед на возила на територијата на Град Скопје

3. Појаснување, измена и дополнување на тендерската документација

3.1. Појаснување на тендерската документација

3.1.1 Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од договорниот орган, исклучиво во електронска форма, преку ЕСЈН, со користење на модулот "Прашања и одговори", најдоцна 3 дена пред крајниот рок за поднесување на понудите.

3.1.2 Појаснувањето договорниот орган ќе го достави преку ЕСЈН, во модулот „Прашања и одговори“, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација ќе добијат автоматско електронско известување дека е даден одговор на поставеното прашање и ќе бидат во можност да го прочитаат појаснувањето, без при тоа да се идентификува економскиот оператор што побарал појаснување.

3.2. Измена и дополнување на тендерската документација

3.2.1 Договорниот орган го задржува правото најдоцна 3 дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ги извести сите економски оператори што неа ја подигнале.

3.2.2 Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган ќе го продолжи крајниот рок за доставување на понудата за најмалку 6 дена.

3.2.3 Во случај на измена и дополнување на тендерската документација објавена на ЕСЈН како и продолжување на крајниот рок, договорниот орган е должен да ја објави направената измена преку ЕСЈН, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација до моментот на измената ќе добијат автоматско електронско известување дека е објавена измена за конкретниот оглас.

4. Изготвување и поднесување на понудите

4.1. Начин на изготвување на понудата

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација во електронска форма, со користење на обрасците дадени во прилог.

Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

4.2. Понудата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски потпишана со користење на дигитален сертификат од одговорното лице на економскиот оператор или лице овластено од него. Дигиталниот сертификат треба да биде со важност најмалку до моментот на јавното отворање односно крајниот рок за поднесување на понудите.

Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното лице. Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во Прилог 2 од “Прирачник за користење на ЕСЈН“ објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот "Економски оператори".

4.3. Економските оператори можат во хартиена форма да ја поднесат документација во нестандарден формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН.

4.4. Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба

Со понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава со која потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба во целост утврдени во законот и во тендерската документација и дека ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската

документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку неговата понуда биде избрана за најповолна.

4.5. Изјава за сериозност на понудата

Во прилог на понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки.

4.6. Изјава за независна понуда

Во прилог на понудата, покрај изјавата за сериозност на понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава за независна понуда, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација, каде е подетално објаснето нејзиното значење како и кои дејствија ќе се преземат доколку договорниот орган добие сознанија дека дадените наводи се невистинити. Изјавата од ставот на овој член ја потпишува исклучиво одговорното лице, се доставува заедно со понудата и не може дополнително да се достави по истекот на рокот за поднесување на понудите.

Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице. Изјавата се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице. Доколку образецот е потпишан од лице овластено за дигитално потпишување, тогаш истиот задолжително треба да е своерачно потпишан од одговорното лице, скениран и на таков формат да биде аплициран дигитален потпис.

4.7. Елементи на понудата

Понудата треба да е составена од следниве елементи:

- образец на понуда (Прилог 1), за соодветниот дел за кој се поднесува понуда
- изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба; (Прилог 2),
- изјава за сериозност на понудата (Прилог 3),
- изјава на економскиот оператор дека понудата ја поднел независно (Прилог 4),
- документ за регистрирана дејност
- за дел 5 - документ за утврдување на способноста за вршење на професионална дејност наведен во точка 2.2.1 алинеја 2 од тендерската документација, односно Решение за овластување за вршење технички преглед на моторни возила издадено од Министерството за внатрешни работи согласно Законот за возила,
- за Дел 3 - документ за утврдување на способноста за вршење на професионална дејност наведен во точка 2.2.1 алинеја 1 треба да достави Дозвола за вршење на работи на осигурување согласно Законот за супервизија на осигурување.
- документи за утврдување на техничка или професионална способност наведени во точка 2.5.3 од тендерската документација (доколку се доставува понуда за дел 1 и/или дел 2)
- документи за утврдување на техничка или професионална способност наведени во точка 2.5.4 од тендерската документација (доколку се доставува понуда за дел 5)
- Прилог 5 – нацрт на договор
- Прилог 6, 7 (доколку се доставува понуда за дел 1 и/или дел 2)
- Прилог 8 - техничка спецификација за дел 1, дел 2 (доколку се доставува понуда за дел 1 и/или дел 2)
- Изјава со која се потврдува дека понудените цени се во согласност со Одлука на Влада на РМ бр.19-4467/1 од 09.09.2008 година за утврдување на минималната и максималната стапка на техничка премија за осигурување на автомобилската одговорност („Службен Весник на РМ“ бр. 115 од 12.09.2008 година) и прилог Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на минималната и максималната стапка на техничка премија, само доколку понудувачот има донесено таква одлука.
- Изјава дека понудените цени се во согласност со Одлука за висината на дополнителната премија за издавање на меѓународни зелени карти со бр. 42-6203/1 од 16.06.2015 година („Службен весник на РМ“ бр. 101 од 18.06.2015)

4.8. Јазик на понудата

Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата кои се разменуваат со понудувачот, се пишуваат на македонски јазик со користење на неговото кирилско писмо.

4.9. Период на важност на понудата

Периодот на важност на понудата ќе изнесува 90 дена од денот утврден како краен рок за поднесување на понудите за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

4.10. Принцип на една понуда

Едно право или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поединечно или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се отфрлаат.

5. Краен рок и место за поднесување на понудите

5.1. Краен рок за поднесување на понудите е **21.2.2019 година во 12:00 часот.**

5.2. Понудите се поднесуваат преку ЕСЈН достапен преку следнава веб адреса: <https://www.e-nabavki.gov.mk>.

5.3. Понудата која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на понудите нема да биде примена во ЕСЈН, односно ќе биде автоматски отфрлена за што и договорниот орган и економскиот оператор ќе бидат известени и истата нема да се прикаже при јавното отворање на понудите.

6. Критериум за доделување на договорот

Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е најниска цена. За носител на набавката ќе биде избран оној економски оператор кој ќе понуди најниска цена во текот на електронската аукција, а чија понуда претходно е оценета како прифатлива. Во постапка која завршува со спроведување на електронска аукција не се врши бодување на понудите, туку само рангирање на понудувачите според висината на понудените цени.

7. Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка

7.1. Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас, која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката.

7.2. Оваа постапка ќе се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) (<https://www.e-nabavki.gov.mk>).

7.3. Подетални информации за користењето на електронски средства: За да можете да учествувате во постапката, потребно е да се регистрирате во ЕСЈН и да поседувате дигитален сертификат. Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСЈН², по што ЕСЈН автоматски ги обработува податоците од регистрациската форма, генерира шифра и истата ја доставува на регистрираната електронска пошта на економскиот оператор. Повеќе информации за начинот на регистрација и користење на системот ќе најдете во Прирачникот за користење на ЕСЈН наменет за економски оператори, кој можете да го преземете од почетната страна на ЕСЈН во делот „Економски оператори“.

7.4. Подетални информации за електронската аукција: Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во постапката со барање за прибирање на понуди. Предмет на електронската аукција:

За дел 1: Предмет на електронската аукција е вкупната цена без ДДВ.

За дел 2: Предмет на електронската аукција е вкупната цена без ДДВ.

² Линк „Регистрирај се“ во делот „Економски оператори“ на почетната страна на ЕСЈН

За дел 3: Предмет на електронска аукција ќе биде вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, без цената за Зелен картон, која ќе биде изразена во посебна табела, од причина што истата е фиксно уврдена согласно Одлука на Влада за висината на дополнителната премија за издавање на меѓународни зелени карти, бр. 42 - 6203/1 од 16.06.2015 година.

Цената за автомобилската одговорност треба да е со максимално намалена премија согласно со член 8 од Тарифата на премии за осигурување на сопствениците на моторни возила од одговорност за штети предизвикани на трети лица донесена од Влада на РМ - Комисија за осигурување од автомобилска одговорност од мај 2006 година.

За дел 4: Предмет на електронската аукција е вкупната цена без ДДВ.

За дел 5: Предмет на електронската аукција ќе биде вкупната цена без ДДВ на техничкиот преглед без јавните давачки (износот на јавните давачки ќе биде искажан посебно во колона “јавни давачки” и не е предмет на електронската аукција).

Почетна цена на електронската аукција е најниската цена, од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката.

Доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда, договорниот орган ќе го покани единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН. Во поканата за поднесување конечна цена се содржани следниве податоци: идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на поднесување конечна цена, информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена и временскиот период за поднесување конечна цена. Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во утврденото време само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена, првично понудената цена ќе се смета за конечна.

8. Доделување на договорот за јавна набавка

8.1. Договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна фаза во постапката за барање за прибирање на понуди, договорот му го доделува на економскиот оператор чија понуда има најниска цена.

8.2. Доколку две или повеќе понуди имаат иста цена, за најповолен понудувач ќе биде избран оној кој прв ја поднел понудата

8.3. Доколку никој не поднесе нова цена во текот на електронската аукција, а притоа две или повеќе понуди имаат идентична цена, за најповолна ќе биде избрана порано поднесената понуда.

8.4. Во случај во текот на аукцијата да нема негативно наддавање, договорниот орган може да му го додели договорот за јавна набавка на економскиот оператор чија првична прифатлива понуда има најниска цена.

8.5. По завршувањето на електронската аукција и изборот на најповолен понудувач, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската аукција) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата).

9. Известување за доделување на договорот за јавна набавка

9.1. По завршувањето на електронската аукција на јавниот дел од ЕСЈН автоматски се објавува и до сите учесници на аукцијата автоматски се испраќа известување за економскиот оператор кој што поднел најповолна понуда во текот на негативното наддавање. Известувањето е од информативен карактер и не предизвиква правни последици. Исходот од електронската аукција е основ за донесување на одлука за избор на најповолна понуда.

9.2. Избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во електронска форма преку ЕСЈН дека неговата понуда е прифатена, најдоцна во рок од 3 дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда. Во исто време, и сите други економски оператори ќе бидат известени за резултатите од постапката, одлуката кој е најповолен економски оператор како и за причините за

неизбор на нивната понуда. Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.

10. Правна заштита

Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки. Правото на жалба во постапка која завршува со електронска аукција се остварува по донесување на одлуката за избор на најповолен понудувач или поништување на постапката.

11. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка

Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечноста на одлуката за избор или за поништување на постапката.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет на договор за јавна набавка за:

дел 1: Сервисирање на Мерцедес - 2 возила,

дел 2: Сервисирање на Фолксваген - 1 возило,

дел 3: Задолжително осигурување на патнички моторни возила од авто-одговорност за штети причинети на трети лица, за штети причинети на патниците во возилото, кршење на стакло во возилото и зелен картон,

дел 4: Набавка на пневматици,

дел 5: Технички преглед за регистрација на патнички моторни возила.

Техничката спецификација за дел 1 и дел 2 заради нивниот обем се изработени во друг формат (excel) и истите се дополнително прикачени на ЕСЈН како посебен дел – прилог 8

дел 3 – Задолжително осигурување на патнички моторни возила од авто-одговорност за штети причинети на трети лица, за штети причинети на патниците во возилото, кршење на стакло во возилото и зелен картон

1. Список на возила кои задолжително ќе се осигураат од авто-одговорност за штети причинети на трети лица, за штети причинети на патниците во возилото, кршење на стакло во возилото и зелен картон

Податоци за возило/Марка возило	Мерцедес Тип бенз С 200 Kompresor	Мерцедес Тип бенз 200 Е	Vokswagen AABLSXO
Број на шасија и број на мотор	WDB2030451F208754 111955/11195532343073	WDB210035-1A-775257 111942-10-059824	WVWZZZ3CZ6P205887 BLS 064844
Регистрарски бр.	SK-0093-AA	SK-800-IG	SK-0097-AA
Година на производство	2001	1998	2007
Сила на моторот	120 kw	100 kw	77 kw
Работна зафатнина на моторот cm ³	1998	1998	1896
Места за седење	5	5	5

2. Понудувачот треба да ги исполнува следните услови:

-Дозвола за вршење на работи на осигурување согласно Законот за супервизија на осигурување.

Понудата за автоодговорност да биде составена со пресметка без бонус од претходните години. Доколку биде задоволен условот за бонус, без направена штета во претходните години, во фактурата ќе биде засметано намалување на вредноста на полисата согласно правилото за штета. Економскиот оператор должен е да издаде полиса за автоодговорност согласно важечката национална регулатива.

Цената на премијата за автомобилската одговорност е регулирана со Тарифа на премии за осигурување на сопствениците на моторни возила од одговорност за штети предизвикани на трети лица донесена од Влада на РМ – Комисија за осигурување од автомобилска одговорност и во неа се определени попустите и бонусите кои можат да се одобрат и зависат од техничкиот резултат на клиентот.

Во случај на отстапување од пропишаните цени понудата ќе биде оценета како неприфатлива.

дел 4: Набавка на пневматици

Договорниот орган има потреба од набавка на летни и зимски пневматици со следниве технички спецификации:

Реден број	Димензии	Тежински и брзински индекс	Штедливост-отпор на тркалање	Контакт со влажен коловоз	Надворешна бучавост на пневматикот изразена во децибели	Единица мерка	Количина
1	195/65 R 15	91 H	A-C	A-C	72db	парче	4
2	225/45 R 17	91 V	A-C	A-B	72db	парче	4

Договорниот орган не се обврзува да ги набави сите предвидени количини
Гарантниот рок на понудените гуми треба да биде минимум 2 години.

дел 5 – Технички преглед за регистрација на патнички моторни возила

1. Список на возила кои ќе се регистрираат:

Податоци за возило/Марка на возило	Мерцедес Тип бенз С 200 Kompresor	Мерцедес Тип бенз 200 E	Vokswagen AABLSXO
Број на шасија и број на мотор	WDB2030451F208754 111955/11195532343073	WDB210035-1A-775257 111942-10-059824	WVWZZZ3CZ6P205887 BLS 064844
Регистрарски бр.	SK-0093-AA	SK-800-IG	SK-0097-AA
Година на производство	2001	1998	2007
Сила на моторот	120 kw	100 kw	77 kw
Работна зафатнина на моторот cm ³	1998	1998	1896
Места за седење	5	5	5

2. Понудувачот треба да ги исполнува следните услови:

- Место на извршување на услугата Град Скопје
- Решение за овластување за вршење технички преглед на моторни возила издадено од Министерството за внатрешни работи согласно Законот за возила.

Прилог 1 – Образец на понуда, за дел 1: Сервисирање на Мерцедес – 2 возила

[меморандум на понудувачот]

Врз основа на огласот број **5/2019** објавен од страна на Македонската академија на науките и уметностите за доделување на договор за јавна набавка на услуги **Сервисирање возила, технички преглед и осигурување возила при регистрација и набавка на пневматици и вулканизерски услуги** со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, со електронска аукција преку Електронскиот систем за јавни набавки (<https://www.e-nabavki.gov.mk>), и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

ПОНУДА

Дел I – Информации за понудувачот

- I.1 Име на понудувачот _____
- I.2 Контакт информации _____
Адреса: _____
Телефон: _____
Факс: _____
Е-пошта: _____
Лице за контакт: _____
- I.3 Одговорно лице: _____
- I.4 Даночен број _____
- I.5 Жиро сметка и депонент банка _____

Дел II – Техничка понуда

II.1 Согласно сме да ја дадеме понудата за предметот на договорот за јавна набавка наведена во excel за дел 1, прилог на оваа понуда

II.2. Ги прифаќаме начинот и рокот на извршувањето на услугата утврдени во тендерската документација.

Дел III – Финансиска понуда

III.1. Вкупната цена на нашата понуда за дел 1 – Сервисирање на Мерцедес – 2 возила (со засметани трошоци и попусти) без ДДВ изнесува:

_____ (со бројки)
_____ [со букви] денари.

Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ денари.

Дел IV.

- Понудата важи за периодот утврден во тендерската документација.

- Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

- Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

Место и датум

Одговорно лице

_____ (потпис) *

*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.

Прилог 1 – Образец на понуда, за дел 2: Сервисирање на Фолксваген – 1 возило

[меморандум на понудувачот]

Врз основа на огласот број **5/2019** објавен од страна на Македонската академија на науките и уметностите за доделување на договор за јавна набавка на услуги **Сервисирање возила, технички преглед и осигурување возила при регистрација и набавка на пневматици и вулканизерски услуги** со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, со електронска аукција преку Електронскиот систем за јавни набавки (<https://www.e-nabavki.gov.mk>), и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

ПОНУДА

Дел I – Информации за понудувачот

- I.1 Име на понудувачот _____
- I.2 Контакт информации _____
Адреса: _____
Телефон: _____
Факс: _____
Е-пошта: _____
Лице за контакт: _____
- I.3 Одговорно лице: _____
- I.4 Даночен број _____
- I.5 Жиро сметка и депонент банка _____

Дел II – Техничка понуда

II.1 Согласно сме да ја дадеме понудата за предметот на договорот за јавна набавка наведена во excel за дел 2, прилог на оваа понуда

II.2. Ги прифаќаме начинот и рокот на извршувањето на услугата утврдени во тендерската документација.

Дел III – Финансиска понуда

III.1. Вкупната цена на нашата понуда за дел 2 – Сервисирање на Фолксваген – 1 возило (со засметани трошоци и попусти) без ДДВ изнесува:

_____ (со бројки)
_____ [со букви] денари.

Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ денари.

Дел IV.

- Понудата важи за периодот утврден во тендерската документација.

- Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

- Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.

Прилог 1 – Образец на понуда, за дел 3: Задолжително осигурување на патнички моторни возила од авто-одговорност за штети причинети на трети лица, за штети причинети на патниците во возилото, кршење на стакло во возилото и зелен картон

[меморандум на понудувачот]

Врз основа на огласот број **5/2019** објавен од страна на Македонската академија на науките и уметностите за доделување на договор за јавна набавка на услуги **Сервисирање возила, технички преглед и осигурување возила при регистрација и набавка на пневматици и вулканизерски услуги** со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, со електронска аукција преку Електронскиот систем за јавни набавки (<https://www.e-nabavki.gov.mk>), и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

ПОНУДА

Дел I – Информации за понудувачот

- I.1 Име на понудувачот _____
I.2 Контакт информации _____
Адреса: _____
Телефон: _____
Факс: _____
Е-пошта: _____
Лице за контакт: _____
I.3 Одговорно лице: _____
I.4 Даночен број _____
I.5 Жиро сметка и _____
депонент банка _____

Дел II – Техничка понуда за дел 3:

- Согласно сме да понудиме осигурување на патнички моторни возила од авто-одговорност за штети причинети на трети лица, за штети причинети на патниците во возилото, кршење на стакло во возилото и зелен картон,

- Ги прифаќаме начинот и рокот на извршување на услугата утврдени во тендерската документација,

- Ги прифаќаме **Начинот и рокот на исплата на штети, и Рокот за проценка на штета** утврдени во тендерската документација во точка 1.4.2.3.1 и во точка 1.4.2.3.2.

Дел III – Финансиска понуда за дел 3:

III. 1 Вкупната цена на нашата понуда за дел 3: **Задолжително осигурување на патнички моторни возила од авто-одговорност за штети причинети на трети лица, за штети причинети на патниците во возилото, кршење на стакло во возилото и зелен картон**, која е предмет на е-аукција (**само од табела 1**) (со засметани трошоци и попусти) без ДДВ изнесува:

_____ (со бројки)
_____ [со букви] денари.

Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ денари.

III. 2. Детален приказ на нашата понуда за Дел 3 е даден во следнава листа на цени:

Листа на цени

Табела 1.

Возило	Вид на возило	Работна зафатнина на мотор (cm3)	Работна сила на мотор (kw)	Регистерска ознака	Количина	Тип на осигурување	Единечна цена без ДДВ	ДДВ
Мерцедес Тип бенз С 200 kompresor	Патничко	1998	120 kw	SK-0093-AA	1	премија за автоодговорност		
Мерцедес Тип бенз 200 E	Патничко	1998	100 kw	SK-800-IG	1	премија за автоодговорност		
Volkswagen AABLSXO	патничко	1896	77 kw	SK-0097-AA	1	премија за автоодговорност		
Мерцедес Тип бенз С 200 kompresor	Патничко	1998	120 kw	SK-0093-AA	1	премија за автостакла		
Мерцедес Тип бенз 200 E	Патничко	1998	100 kw	SK-800-IG	1	премија за автостакла		
Volkswagen AABLSXO	патничко	1896	77 kw	SK-0097-AA	1	премија за автостакла		
Мерцедес Тип бенз С 200 kompresor	Патничко	1998	120 kw	SK-0093-AA	1	премија за незгода на патници		
Мерцедес Тип бенз 200 E	Патничко	1998	100 kw	SK-800-IG	1	премија за незгода на патници		
Volkswagen AABLSXO	патничко	1896	77 kw	SK-0097-AA	1	премија за незгода на патници		
Вкупна цена без ДДВ								
Цена на ДДВ								
Вкупна цена со ДДВ								

Табела 2.

возило	Вид на возило	Работна зафатнина на мотор (cm3)	Работна сила на мотор (kw)	Регистерска ознака	Количина	Тип на осигурување	Единечна цена без ДДВ	ДДВ
Мерцедес Тип бенз С 200 kompresor	Патничко	1998	120 kw	SK-0093-AA	1	Зелен картон		
Мерцедес Тип бенз 200 E	Патничко	1998	100 kw	SK-800-IG	1	Зелен картон		
Volkswagen AABLSXO	патничко	1896	77 kw	SK-0097-AA	1	Зелен картон		
Вкупна цена без ДДВ								

Вкупна цена од Табела 1 - на премија за автоодговорност, премија за автостакла и премија за незгода на патници	
Вкупна цена од Табела 2 - за зелен картон (не е предмет на е-аукција)	
Вкупна цена на дел 3 без ДДВ	

Дел IV.

- Понудата важи за периодот утврден во тендерската документација.
- Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.
- Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

Прилог 1 – Образец на понуда, за дел 4: Набавка на пневматици

[меморандум на понудувачот]

Врз основа на огласот број **5/2019** објавен од страна на Македонската академија на науките и уметностите за доделување на договор за јавна набавка на услуги **Сервисирање возила, технички преглед и осигурување возила при регистрација и набавка на пневматици и вулканизерски услуги** со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, со електронска аукција преку Електронскиот систем за јавни набавки (<https://www.e-nabavki.gov.mk>), и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

ПОНУДА

Дел I – Информации за понудувачот

- I.1 Име на понудувачот _____
- I.2 Контакт информации _____
Адреса: _____
Телефон: _____
Факс: _____
Е-пошта: _____
Лице за контакт: _____
- I.3 Одговорно лице: _____
- I.4 Даночен број _____
- I.5 Жиро сметка и депонент банка _____

Дел II – Техничка понуда

II.1 Согласно сме да ја дадеме понудата за набавка на пневматици:

Димензии	Летни пневматици (да се наведе понудениот модел)	Зимски пневматици (да се наведе понудениот модел)
195/65 R 15 <i>*согласно наведените барања во техничката спецификација</i>		
225/45 R 17 <i>*согласно наведените барања во техничката спецификација</i>		

II.2. Ги прифаќаме начинот и рокот на извршувањето на услугата утврдени во тендерската документација.

Дел III – Финансиска понуда

III.1. Вкупната цена на нашата понуда за дел 4 – Набавка на пневматици (со засметани трошоци и попусти) без ДДВ изнесува:

_____ (со бројки)
_____ [со букви] денари.

Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ денари.

III. 2 Детален приказ на вкупната цена:

1	2	3	4	5	6	7 (4*5)	8 (4*6)	9 (7+8)
Реден број	Димензии	Единица мерка	Количина	Единечна цена без ДДВ за летни пнеvmатици	Единечна цена без ДДВ за зимски пнеvmатици	Вкупна цена за летни пнеvmатици без ДДВ	Вкупна цена за зимски пнеvmатици без ДДВ	Вкупна цена за летни и зимски пнеvmатици без ДДВ
1	195/65 R 15 *согласно наведените барања во техничката спецификација	парче	4					
2	225/45 R 17 *согласно наведените барања во техничката спецификација	парче	4					
Вкупна цена без ДДВ:								
*предмет на е-аукција/поднесување конечна цена								

Дел IV.

- Понудата важи за периодот утврден во тендерската документација.
- Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.
- Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.

Прилог 1 – Образец на понуда, за дел 5: Технички преглед за регистрација на патнички моторни возила

[меморандум на понудувачот]

Врз основа на огласот број **5/2019** објавен од страна на Македонската академија на науките и уметностите за доделување на договор за јавна набавка на услуги **Сервисирање возила, технички преглед и осигурување возила при регистрација и набавка на пневматици и вулканизерски услуги** со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, со електронска аукција преку Електронскиот систем за јавни набавки (<https://www.e-nabavki.gov.mk>), и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

ПОНУДА

Дел I – Информации за понудувачот

- I.1 Име на понудувачот _____
- I.2 Контакт информации
Адреса: _____
Телефон: _____
Факс: _____
Е-пошта: _____
Лице за контакт: _____
- I.3 Одговорно лице: _____
- I.4 Даночен број _____
Жиро сметка _____
- I.5 и депонент банка _____

Дел II – Техничка понуда

II.1. Согласно сме да понудиме технички преглед за регистрација на возилата наведени во техничката спецификација.

2. Понудувачот ги исполнува следните услови:

2.1. Станица за технички преглед во Град Скопје –

_____ (да се наведе улица, број и општина во која се наоѓа станицата за технички преглед)

2.2. Решение за овластување за вршење технички преглед на моторни возила издадено од Министерство за внатрешни работи согласно Законот за возила.

II.2. Ги прифаќаме начинот и рокот на извршување на услугата утврдени во тендерската документација.

Дел III – Финансиска понуда

III.1. Вкупната цена на нашата понуда за Дел 5 – Технички преглед за регистрација на патнички моторни возила (без јавните давачки), (со засметани трошоци и попусти) без ДДВ изнесува:

_____ (со бројки)
_____ [со букви] денари.

Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ денари.

III. 2. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда за дел 5 е даден во следнава листа на цени:

Листа на цени							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ред. бр.	Тип на возило	Работна зафатнина на мотор	Сила на мотор (KW)	Вкупна цена за технички преглед без ДДВ	ДДВ	Јавни давачки (фиксна цена) -не е предмет на е-аукција (детално да се наведат сите јавни давачки)	Вкупен износ за регистрација на возила (5+6+7) - не е предмет на е -аукција
1	Mercedes Тип бенз C 200 Kompresor	1998	120 kw				
2	Mercedes Тип бенз 200 E	1998	100 kw				
3	Vokswagen AABLSXO	1896	77 kw				
Вкупна цена без ДДВ: *предмет на е-аукција							
Предмет на електронска аукција е збирот на вкупна цена за технички преглед без ддв за сите 3 возила							

Дел IV.

- Понудата важи за периодот утврден во тендерската документација.
- Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.
- Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него*

Прилог 2 – Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба

ИЗЈАВА

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудувачот _____ [се наведува назив на понудувачот] во целост ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба на понудувачите утврдени во законот и во тендерската документација по огласот за доделување на договор за јавна набавка на **Сервисирање возила, технички преглед и осигурување возила при регистрација и набавка на пневматици и вулканизерски услуги** објавен од страна на Македонската академија на науките и уметностите со барање за прибирање на понуди и дека понудувачот ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку нашата понуда биде избрана за најповолна.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

Прилог 3 – Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот _____, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

Прилог 4 – Изјава за независна понуда

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот* _____ [име и презиме], врз основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот _____, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудата за **Сервисирање возила, технички преглед и осигурување возила при регистрација и набавка на пневматици и вулканизерски услуги** по оглас број 5/2019 ја поднесувам независно, без договор со други економски оператори на начин кој не е спротивен на прописите за заштита на конкуренцијата.

Истовремено, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека при доставувањето на понудата за постапката бр. 5/2019 не учествувам со други економски оператори со кои сум капитално, сопственички или роднински поврзан.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на невестинити наводи во изјавата, што може да доведе до поведување на соодветна постапка против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис)**

**Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице.*

*** Овој образец се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице. Доколку образецот е потпишан од лице овластено за дигитално потпишување, тогаш истиот задолжително треба да е своерачно потпишан од одговорното лице, скениран и на таков формат да биде аплициран дигитален потпис.*

Прилог 5 Нацрт на договор

Договорот се предвидува да ги содржи следните елементи:

Договорни страни,
Предмет на договор
Единечни и вкупни цени,
Вредност на договорот
Времетраење на договорот
Начин на реализација на договорот,
Рок, начин и место на извршување на услугите,
Начин и рок на плаќање,
Виша сила,
Раскинување и санкции за прекршување на спогодбата,
Закон во сила и спорови,
Завршни одредби.

Одговорното лице на понудувачот е должен да даде согласност на предложените елементи за изготвување на договорот.

Потпис на Одговорно лице на понудувачот

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

**Прилог 6 – Обрасци на Пријава, Извештај за извршена дијагностика со предлог пресметка и
Согласност (за реализација на договор од дел 1/ дел 2)**

Образец бр.1 -
ПРИЈАВА*
за контрола - настанат дефект

1. Подносител на пријавата: _____

2. Податоци за возилото

Назив на возилото _____

Регистарски број _____

Број на мотор _____

Број на шасија _____

3. Пријавувам дефект кај возилото кој се состои од следното

Датум

Дефектот го констатирал

* Пријавата се пополнува во два примерока од страна на работникот кој го констатирал дефектот, од кој еден се доставува до Носителот на набавката а еден останува за потребите на Договорниот орган

Образец бр.2 – ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНА ДИЈАГНОСТИКА СО ПРЕДЛОГ ПРЕСМЕТКА*

На ден _____ во _____ часот, во авто-сервисот на _____
_____, примено е возило на Македонската академија на науките и
уметностите:

1. Податоци за возилото

Назив на возилото _____

Регистарски број _____

Број на мотор _____

Број на шасија _____

2. По извршената контрола на возилото утврден е следниот дефект

3. Потребни течности - делови за вградување во возилото

_____ цена _____ (без ДДВ)

_____ цена _____ (без ДДВ)

_____ цена _____ (без ДДВ)

_____ цена _____ (без ДДВ)

_____ цена _____ (без ДДВ)

ВКУПНО _____ без ДДВ

ДДВ _____
ВКУПНО _____ со ДДВ

Со зборови _____

Скопје, _____

Управител

*Носителот на набавката го пополнува во два примерока, од кој еден му се враќа потпишан од страна на договорниот орган.

Образец 3 -

СОГЛАСНОСТ*

Согласни сме да пристапите кон отстранување на дефектот, или сервисирање на возилото на Македонската академија на науките и уметностите по понудените цени, со вградување на делови.

Скопје, _____

За Договорниот орган

** Согласноста се доставува до Носителот на набавката.*

** Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

Прилог 7 – Согласност за сервисирање со вградување на резервен дел/извршување на услуга која не е наведена во прилог 8 – техничка спецификација за дел 1/ дел 2

СОГЛАСНОСТ

Согласни сме да пристапите кон отстранување на дефектот, или сервисирање на возилото на Македонската академија на науките и уметностите по понудените цени, со вградување на делови.

Скопје, _____

За Договорниот орган

** Согласноста се доставува до Носителот на набавката.*

** Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*